



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web: www.fzo.org.mk

Дата: 19.09.2013

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Работен состанок помеѓу директорот на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџева Змејкова и Годфри Вокер, меѓународен консултант на УНФПА за репродуктивно здравје и претставници на Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации - УНФПА

Фондот за здравствено осигурување одржа работен состанок со претставници на Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА и со меѓународниот консултант на УНФПА, г. Годфри Вокер. Целта на состанокот беше да се утврдат можните рамки на соработка во врска со реализирање на активности од Акциониот план за намалување на матернална, перинатална и доенечка смртност за 2013-2014 година. Овој Акционен план беше усвоен на седница на Влада на Република Македонија на 29.06.2013 година.



На средбата се дискутираше за сегашната состојба во Република Македонија поврзана со активностите за репродуктивно здравје. Директорката Парнарџева Змејкова го информираше г. Годфри Вокер како и претставниците на Канцеларијата на УНФПА кои се механизмите за начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Стана збор и за модерната контрацепција и примена на истата од страна на младата популација во Македонија.

Фондот укажа на важноста од едукација за заштита на сексуалното здравје и информираше кои се превентивните мерки и активности за заштита сексуално преносливите инфекции, кои ги превзема ФЗОМ во рамките на своите надлежности, како на пример преку избор на матичен гинеколог и спроведување на целите кај матичните гинеколози како реализирање на ПАП тест, колпоскопија по индикација на позитивен ПАП тест како и микробиолошките тестирања.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web: www.fzo.org.mk

Г. Годфри Вокер информираше за Студијата за сегментација на пазарот, во која тој ќе учествува во соработка со локални консултанти и со поддршка на релевантни институции и организации во државата. Студијата има за цел да се дефинираат ранливи категории на граѓани од аспект на планирање на семејството со цел обезбедување на услуги и производи за репродуктивно здравје, која ја спроведува канцеларијата на УНФПА во Скопје.



Како заокружување на состанокот, беше договорено на следната средба да се допрецизира улогата и поддршката која Фондот за здравствено осигурување ќе ја обезбеди на УНФПА, како и кои се можностите на Канцеларијата на УНФПА да помогне во реазлирање на некои од активности на ФЗОМ а се од заеднички интерес.

Со почит,

ФЗОМ